

Формулар за доставување на коментари и сугестии за проектот за адаптација на дел од приземјето и отворениот двор на Музејот на град Скопје

Проект за адаптација во рамките на „Проектот за локална и регионална конкурентност“ поддржан од страна на ЕУ, администриран од Светска Банка и спроведуван од Кабинет за Заменик Претседател на Владата задолжен за Економски Прашања - КЗПВЕП, проектна компонента „Инвестиции во туристичка инфраструктура и поврзувања во дестинациите“ е на туристичкиот потенцијал на општина Центар преку адаптација и ревитализација на Музејот на град Скопје кој на едно место ќе овозможи задоволување на широк спектар на потреби на туристите во дестинацијата.

Музејот на град Скопје во рамките на апликацијата, го подготви **Планот за управување со културно наследство** со цел навремено да се идентификуваат и оценат потенцијалните влијанија врз културното наследство од проектните активности за адаптација на „Музеј на град Скопје“-Скопје.

Планот содржи и мерки за спречување, минимизирање и ублажување на можните негативни влијанија од реализација на предвидените проектни активности.

Електронската верзија од Планот за управување со културно наследство за проектот е достапна

Музеј на град Скопје: www.mgs.org.mk

Проектна канцеларија www.lrcp.mk

Агенција за промоција и поддршка на туризмот на РМ: www.tourismmacedonia.gov.mk

Печатена верзија од Планот за управување со животна средина и на Планот за управување со културно наследство е достапна на следните локации:

1. Единица за спроведување на проектот (ЕСП)
Проект за локална и регионална конкурентност (ПЛРК)
Адреса: ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр. 60/1, Скопје
Телефон: 02 32 53 818
Експерт за културно наследство: м-р Славе Младеновски
Е-маил: slave.mladenovski@lrcp.org.mk
2. Музеј на град Скопје-Скопје,
Адреса: „Кирил и Методиј б.б.“
Телефон: 02 3114742, 02 3115367
Одговорно лице: д-р Фросина Зафировска, в.д. директор,
Емаил: ninazaf@yahoo.com

Ве молиме доколку имате коментар/сугестија или дополнување на предложените мерки од Планот за управување со културно наследство доставете го до назначените одговорни лица од оваа листа во период од 14 дена по денот на објавување на Планот за управување со културно наследство

(дата на објава:2019 г.).

Ве молиме Вашите коментари за подобрување Планот за управување со културно наследство “Проект за адаптација на дел од приземјето и отворениот двор на „Музеј на град Скопје“ да ги доставите на наведените е-маил адреси или во Музеј на град Скопје- Скопје и/или Проектот за локална и регионална конкурентност.

Однапред Ви благодариме

Референтен број:

(се потполнува од страна на проектот)

